


102-ТА ПРОЦЕНТА НА АМДИ СЕ "СМЕШКА" ЗА ОНИЕ 110 КОИ ЕВРОПА ГИ БАРА ОД НАС!

"Република Македонија е мало чудо на Балканот, и да ја немаше ќе требаше да биде измислена, заради стабилноста на регионот", изјави премиерот на "балканското чудо", Владо Бучковски, при неговата дводневна работна посета на НАТО и на Европската унија, во Брисел.

Овој млад господин, кој во моментот ја предводи нашата држава, очигледно не (сака да) ги гледа секојдневните слики од сиромаштијата во која е западната нашава земја, и токму затоа веројатно одлучил да живее во свој виртуелен свет, обидувајќи се на Европа да ѝ продаде приказна дека нашата државичка е чудо на Балканот. Но, за жал, реалноста е сосема поинаква, а тоа многу добро го знае Европската унија, која речиси остана глуво стаписана на оваа изјава на нашиот премиер. Амбициите на првиот министер во Брисел да се пофали со сè што нашево чудо од држава направило во изминативе четири години, не се реализираа. Напротив, добивме строги прекори од европските авторитети, кои велат дека Македонија и натаму треба да работи ако сака еден ден да стане дел од Европската унија и од НАТО.

Сè уште се сеќаваме на некогашниот пратеник во Собранието на Република Македонија, кој сега се наоѓа во затворот "Идризово", Амди Бајрам, и за неговата "весела математика", односно за оние негови легендарни 102 отсто, кои долго време ги раскажувавме како добар виц. Но, за жал, пораката која овој пат Европејците од Брисел му ја испратија на премиерот Бучковски не е ниту виц, ниту



МАКЕДОНИЈА ЗЕМЈА НА ЧУДАТА

МАКЕДОНСКИОТ ЗЕМЈАТА НА ЧУДО

Македонскиот премиер Бучковски му се пожали на генералниот секретар на НАТО, Јаап де Хоп Шефер, дека од нас се барало чудо.

Фатен во небрано, македонската "Алиса во земјата на чудата", единствено што можеше да вети е дека ќе се обиде во Македонија да направи најфер демократски и слободни избори досега, при што потенцираше дека за тоа требало сите ние да се погрижиме, иако и врапчињата во државава веќе знаат дека избори организира и спроведува власта.

згодна шега. Всушност, тоа е горка реалност, која вели 110 проценти фер и слободни избори, доколку сакаме да се зборува за нас, како за некакво чудо на Балканот. Стаписан од ваквото барање, македонскиот претседател на Владата му се пожали на генералниот секретар на НАТО, Јаап де Хоп Шефер, дека од нас се барало чудо, иако токму тој ја почна приказната со чудата.

Фатен во небрано, македонската "Алиса во земјата на чудата", единствено што можеше да вети е дека ќе се обиде во Македонија да направи најфер демократски и слободни избори досега, при што потенцираше дека за тоа требало да се погри-

жиме сите ние, иако и врапчињата во државава веќе знаат дека избори организира и спроведува власта. Но, нашата "Алиса" сака да ја подели одговорноста од евентуалните недоследности, како и нерегуларности, кои би се случиле за време на претстојните парламентарни избори, а според последните најави на Бучковски, тие треба да се одржат пред летото. Токму овој термин го избра тој, иако додека во Брисел се обидуваше да создаде добра слика за Македонија, во нашава земја, парламентарните партии мака мачат да го донесат Изборниот законик, од кој зависи и одржувањето на изборите.

Но, знае ли македонскиот премиер што му се случува во Собранието, кога така самоуверено најавува термини за одржување на изборите?



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА



БРИСЕЛ СО ЈАСНА ПОРАКА ДО МАКЕДОНИЈА

повеќе од неопходна сега во предизборието, или поточно доколку сака да добие уште еден мандат. Но, и тоа не е гаранција (барем не за него), дека Европа цврсто ќе застане зад македонската агенда, бидејќи покрај фер избори, таа од нас бара и темелни реформи во судството и во јавната администрација, но и создавање бизнис клима, од едноставна причина поради тоа што "старата дама" има доволно проблеми и самата со себе, на полето на економијата и вработувањето, што е сериозна пречка за проширувањето на Унијата, кон која ние тежнееме.

И покрај желбите на Бучковски на Европа да ѝ каже дека сме мрднале од некаква мртва точка, сепак пораката што тој неофицијално ја доби по средбите со високиот претставник за надворешна и безбедносна политика, Хавиер Солана, и претседателот на Комисијата за надворешни работи на Европскиот

парламент, Елмар Брок, е дека Македонија, за жал, сè уште е далеку од прием во НАТО или во Европската унија, пред сè, поради фактот што уште не се исполнети обврските кои нашава земја ги има кон овие две институции, но и затоа што веќе јавно се говори дека Унијата има намера да направи долга пауза во проширувањето по приемот на Романија и на Бугарија во нејзиното членство. Единствена шанса за подотворање на вратата има Република Хрватска, која за разлика од Македонија, која седи и чека нештата да ѝ паднат од небо, деновиве е во дипломатска офанзива да го фати последниот воз, и да побегне од балканската калдрма. Но, Македонија очигледно не ги гледа проблемите кои Европската унија ги има со (не)донесувањето на Европскиот устав, и неможноста од изнаоѓање договор за реформи во структурата на Унијата, а со тоа да предвиди и дека Европа веќе

ПРЕМИЕР ЖИВЕЕ ВО АТА!

Веројатно не. Премногу е зафатен со нагласувањето на успехите кои сме ги постигнале со спроведувањето на реформите, особено во сферата на судството, што како доказ пред НАТО амбасадорите, го изложи случајот за завршиениот процес против Војо Михајловски! Врв на сите реформи во судството!

ЕВРОПА ПОДИГНУВА ЖЕЛЕЗНА КАПИЈА - МАКЕДОНИЈА СЕ ДРЖИ ЗА "ПЕРДЕТО"!

Премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, по сите одржани средби со европските авторитети, доби јасна и недвосмислена порака. Мора да направи фер и демократски избори, доколку сака да ја добие нивната наклонетост, која му е



ШЕФЕР БАРА: НАПРАВЕТЕ ЧУДО НА ИЗБОРИТЕ!

нема капацитети за апсорбирање нови членки, особено оние кои имаат низа внатрешни нерешени проблеми, како што е Македонија. Туку спротивно, и натаму продолжува да има илузии дека портата на НАТО за нас ќе биде отворена во 2008 година, се разбира, доколку спроведеме фер и демократски избори, иако сè уште не сме добиле никакви официјални датуми.

Во оваа насока одат и заканувачките пораки на неформалната четворка на европските дипломати, кои говорат за фактот дека зачленувањето на балканските земји во Европската унија ќе трае многу долго. И токму затоа сè повеќе ја туркаат идејата за регионално поврзување на балканските земји, односно проектот на поврзување на земјите од поранешна СФР Југославија, минус Словенија, плус Албанија, што дефинитивно, барем за одредено време, би ја заокружило европската перспектива на таканаречениот Западен Балкан. Со овој проект, "Балканската боранија", од која засега се извлекува само Хрватска, долг период ќе се наоѓа зад железните врати на Унијата, кои во иднина ќе бидат сè повисоки.

БРИСЕЛ ИМА ЈАСНА ЦЕЛ - ДА ГО ИМА НА ОКО КОСОВО!

Сосема е јасно дека Европската унија има премногу проблеми самата со себе за да може да му се посвети на таканаречениот Западен Балкан, во наоѓањето решение како овој регион да стане дел од европското семејство. Доколку се суди според последните разговори во Брисел, единствено што може да се заклучи е дека во моментот Европа е загрижена од тоа како ќе се реализира проектот - независно Косово, при тоа без да се случат било какви воени или, пак, граѓански провокации. Токму затоа, не случајно, во Брисел повикаа дел од балканските лидери, меѓу кои и македонскиот премиер Владо Бучковски, за конечно да успеат

ЗА САД ОСТАНУВАМЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



НИМИЦ НЕМА НОВИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИМЕТО

Република Македонија се обидува да ги затопли односите со Република Грција, или можеби тоа нам само така ни се чини, поради дипломатската офанзива на шефицата на грчката дипломатија Дора Бакојани, која при посетата на Стејт департаментот се обиде на маса повторно да го стави прашањето за Македонија.

Извори од дипломатијата велат дека овој потег на Бакојани се должи на нејзините обиди да остави "печат" на добар министер за надворешни работи, и да биде првиот шеф на дипломатијата во Грција кој направил некакви поместувања во проблемот со Македонија. Но, по сè изгледа дека амбициите на Бакојани се преголеми за Соединетите Американски Држави, кои многу јасно и недвосмислено ѝ посочија дека кај нив нема промена од веќе зазементиот став: да ја именуваат нашата држава со уставното име - Република Македонија. А дека наскоро не може да се очекуваат било какви разговори на релација Грција-Македонија, потврди и медијаторот Метју Нимиц, кој соопшти дека нема намера наскоро да излегува со нов предлог за името.

"Моето минато со давањето предлози не е најуспешно, па не мислам дека ќе има друг предлог од моја страна", изјави Нимиц, потенцирајќи дека ќе продолжи да ги дава своите услуги за да им помогне на двете страни во изнаоѓањето решение.



ШТО МУ ВЕТИ ЧЕКУ НА БУЧКОВСКИ?

да им ја наметнат тезата дека нема да толерираат било какви провокации во регионот. Во оваа насока се движеше и средбата на претседателот на македонската Влада, Бучковски, со неговиот косовски колега Агим Чеку, на која се разговарало за состојбите во регионот.

Според наши неофицијални разговори, меѓу темите на кои се дискутирало на средбата Чеку-Бучковски, била и онаа несреќна изјава на шефот на дипломатијата на Република Албанија, Бесник Мустафај, кој за една скопска телевизија изјави дека доколку Косово се подели, Албанија не ќе може да гарантира непроменливост на гра-

ниците. Оваа изјава, која го обиколи цел свет, предизвика жестока реакција, пред сè, на Европа, која побара целосна транскрипција, а сè со цел да се увиди дали можеби е направена грешка во преводот, како што всушност тврдеше македонскиот државен врв. Сепак, колку и да звучи наивно, не ќе може да се негира постоењето на оваа изјава, која недвосмислено допира и до нас, односно од неа е засегнат еден дел од нашата држава.

По наводното убедување од страна на косовскиот премиер Агим Чеку дека во Република Македонија нема да има никакви проблеми, доколку се случи независност на Косово, премиерот Владо Бучковски се втурна во нова авантура. Имено, во Брисел тој изјави дека до крајот на годината очекува да се случи независноста на Косово. Ова беше изјава, која предизвика жестока реакција од страна на Србија, која едноставно соопшти дека

"македонскиот премиер Владо Бучковски малку се занел", и дека воопшто не е повикан да го решава прашањето за Косово.

Ова заладување на односите на Република Македонија со Србија, како што соопштуваат нашите извори, не е случајно. Имено, Бучковски е сосема свесен дека Косово ќе добие макар условна независност, и поради тоа одлучил да ја послуша меѓународната заедница. Но, прашањето што се поставува е дали Бучковски успеа да се испазари за Македонија, за возврат доколку го признае Косово?

Ако се суди според однесувањето на Европската унија, и нејзината незаинтересираност за Западниот Балкан, единствено што Бучковски очигледно го добил е можност на затоплување на односите Република Македонија-Република Грција, кои со години наназад се во состојба на статус-кво, поради името на нашава земја.